



EZ-Pilot Pro

СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ

Системот за автоматско управување EZ-Pilot® Pro обезбедува висока прецизност на насочувањето за различни типови земјоделски возила. Една од функциите на системот EZ-Pilot Pro е способноста да се вози наназад 15 секунди од моментот на запирање, со што се постигнува побрзо и попрецизно влегување во следниот премин.

ПОМАЛ ЗАМОР НА ОПЕРАТОРИТЕ

Поради автоматско одржување на трасата, Системот EZ-Pilot Pro е многу едноставен за употреба што значително го намалува заморот на операторот, а истовремено ја зголемува безбедноста.

СИСТЕМОТ ОСТАНУВА ВКЛУЧЕН И ПО ЗАПИРАЊЕ НА ВОЗИЛОТО

Системот EZ Pilot Pro останува вклучен до 15 секунди по запирање на возилото или намалување на брзината на премин под 1,6 km/h, додека возилото не отстапува од навигациската линија.

МОДУЛАРЕН ДИЗАЈН

Во случај на зголемени потреби на вашиот имот, голема предност на системот EZ-Pilot Pro е можноста за надградба на софтверот, без дополнително инвестирање во хардверска конфигурација.

ИЗРАЗЕНА КОМПАКТНОСТ

Поради напредните комуникациски можности, системот лесно се поврзува и е компатибилен за работа со работни машини на бројни производители, без да се нарушува слободниот простор во кабината со поставување ЛЕСНА МОБИЛНОСТ

ЛЕСНА МОБИЛНОСТ НА ВОЛАН

Електричниот мотор овозможува непречена рачна контрола кога автоматската контрола не е вклучена.

Клучни особини

- ▶ Висока точност при автоматско наводење со брзо враќање на инвестицијата
- ▶ Можност за риквер во време од 15 секунди
- ▶ Системот останува вклучен до 15 секунди по запирање на возилото
- ▶ Системот овозможува движење при минимални брзини од 0,8 - 1,6 km/h за 15 секунди
- ▶ Едноставната хардверска конфигурација овозможува лесно пренос на системот од едно во друго возило



ГЕО ИННОВУС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Web: www.geoinnovus.com
E-mail: geoinnovus@gmail.com
tel: 078/333-251

LIVONA D.O.O.

LIVONA D.O.O.
Web: www.livona.rs
E-mail: info@livona.rs

SEVERNA AMERIKA Trimble
Agriculture Divizija 10368
Westmoor Drive Westminster,
CO 80021 SAD
Telefon: +1-720-887-6100
Faks: +1-720-887-6101

Trimble Inc.
Sedište korporacije
935 Stewart Drive Sunnyvale,
CA 94085 SAD
Telefon: +1-408-481-8000
Faks: +1-408-481-7740

EVROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11 65479
Raunheim NEMAČKA
Telefon: +49-6142-2100-0
Faks: +49-6142-2100-140